



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

О Г Л А С

за искажување интерес

за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ за следната позиција:

Машински инженер

Обврски и одговорности:

Составен дел е од тимот за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ, одговорен за конкретен дел од изведбата (согласно искуството во областа).

Изработува проектни задачи и ги координира активностите на проектантите и ревидентите од соодветната област. Врши ревизија на проектна документација (контрола на пресметки, технички спецификации и количини во предмер пресметка).

Учестува во припрема на тендерска документација и врши евалуација на понудите, според Закон за јавни набавки и според процедурите на Светска банка и FIDIC.

Врши надзор над квантитетот и квалитетот на изведените работи, ги координира и контролира работите на изведувачот и надзорниот орган соодветно за областа за којашто е ангажиран.

Асистира на техничкиот координатор и техничкиот директор.

Дава поддршка на процесот за мониторинг и евалуација на проектите.

Вештини:

- Искуство и добри препораки во областа на машинството
- Способност за ефективна комуникација (на македонски и англиски јазик – усно и пишано)
- Способност за работа со еден или повеќе тимови
- Способност за поставување на приоритети и силни организациски вештини
- Способност за изготвување на извештаи

- Проактивен пристап и ориентираност кон решавање на проблеми
Важечка возачка дозвола – Б категорија

Образование:

- Висока стручна спрема - студии од областа на машинството

Искуство:

Најмалку 5 (пет) години професионално искуство во соодветната област

- искуство во проектирање, ревизија, изведба или надзор на здравствени објекти ќе се смета за предност
- одлично познавање англиски јазик
- изработка на проекти и/или ревизија на проектна документација во делот на машинство – термотехника, медицински гасови, пневматски транспорт, лифтови, ескалатори
- изведба и/или надзор над изведба на машински инсталации – термотехника, медицински гасови, пневматски транспорт, лифтови, ескалатори
- познавање на релевантни стандарди од областа (проектирање и изведба на здравствени објекти)
- искуство и познавање на FIDIC ќе се смета за предност
- работа со компјутери и канцелариски софтвер пакети (Auto CAD, MEP software, word-processing, excel, power point, бази и интернет)

Заинтересираните кандидати може да се пријавуваат до **8 мај 2017** година и за оваа позиција потребно е да достават биографија (CV), мотивациско писмо, сертификат за познавање англиски јазик и останата документација, во архивата на Министерство за здравство (или по пошта на адреса: ул.50 Дивизија бр.14), или на е-пошта marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk со НАЗНАКА – **оглас за Проектна единица за реконструкција на ЈЗУ** .